

Сечици странични

461/1VDEBI



Profiles




Standards

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Product features

- материјал: специјален плус јаглероден челик
- ковани, целосно појачани и калени
- ивиците за сечење индукционо појачани
- полирани челусти
- завршна површина: хромирани по стандард ISO 1456:2009
- робусни ракки изолирани со двокомпонентни навлаки
- изработени по стандард ISO 5749 и EN IEC 60900



	L	B	A	C	
610426	140	19	9.5	18	169
610427	160	22.5	10	22	214

Клешти за странично сечење за електроника

	L	max 1560 N/mm ² Ø†	max 750 N/mm ² Ø†
610426	140	1,6	2,0
610427	160	1,6	2,5

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Frequently asked questions

Are certified insulated tools made through a different procedure than non-certified insulated tools?

The tools are made according to the same procedure.

Are insulated (VDE) tools considered as personal protective equipment (PPE)?

According to EU regulations, VDE tools are not considered as PPE.

Is it possible to work with insulated pliers under electrical voltage?

Yes, but only by professionals who follow safety requirements and use additional personal protective equipment.

Are the VDE tools only being sampled in series production?

The high voltage test (at 10kV) is performed fully on each tool. Other tests are performed in accordance with the EN60900 standard.